

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
Сектор инвестиции
 Мајка Тереза 1
 МК-1000 Скопје, Р.Македонија
 Т: +389 2 5100 279
 Ф: +389 2 3236 989
 Е: kontakt@npf.com.mk
 www.nlbnpf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец ноември 2015 година

Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.

Во текот на месец ноември 2015 година се одржа акционерско собрание на: Македонски Телеком АД Скопје, компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

I. Македонски Телеком АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонски Телеком А.Д. Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,435%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,60%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	20.11.2015 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; 4. Избор на Записничар; и 5. Избор на заверувач на Записникот.	

	II. РАБОТЕН ДЕЛ 1. Предлог Одлука за распоредување на акумулираната добивка на Друштвото; 2. Предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. Македонски Телеком А.Д. Скопје
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 20.11.2015 година со почеток во 10 часот во Дирекцијата, Атриум 2, на “Кеј 13-ти Ноември” бр. 6, Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Избор на Записничар; и
5. Избор на заверувач на Записникот.

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Предлог Одлука за распоредување на акумулираната добивка на Друштвото;

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје, се пристапи кон

избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 95,84% од акциите со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на Предлог Одлуките од работниот дел на дневниот ред.

По точката еден од работниот дел сите присутни акционери гласаа ЗА, односно акционерите ја усвоија Одлуката за рапоредување на акумулираната добивка, во износ од 1.240.660.224,00 денари, за исплата на дивиденда.

Откако се изгласа Одлуката за распоредување на акумулираната добивка, се пристапи кон гласање по точката 2 од работниот дел т.е. се гласаше за предлог Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар. Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар беше едногласно усвоена од присутните акционери, и со тоа се создаде услов Друштвото во периодот од 18.12. 2015 до 29.12.2015 година да исплати бруто дивиденда во износ од 14,383 денари по акција.

Со исцрпување на Дневниот ред Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за затворено.